

АТРИБУТИ НА ИБ УЧЕНИЦИ

Истражувачи
Познавања
Размислувачи
Комуникатори
Принципиелно
Отворен ум
Грижа
Носител на ризик
Избалансиран
Рефлексивни

Информации за целото училиште

Тоа беше непречен почеток во текот на почетните четири недели од училишниот мандат. Нашите подготвителни студенти добро се сместија во нивните училници и уживаа во нивните нови средини за учење. Ја завршивме нашата почетна програма која се протегаше во првите две недели од терминот каде што студентите работеа на рутините и ги поставуваа своите средини во училницата. Низ училиштето ги охрабруваме учениците да го стават своето ѓубре во корпа или да го фрлат секое ѓубре пред да влезат во дворот. Ова е за да се осигура дека нашата околина се одржува убаво и уредно и изгледа убаво.

Не сме имале премногу прекини во учењето предизвикани од COVID-19. Се трудам максимално да ги заменам наставниците каде што е можно, но со сегашниот недостиг на наставници за помош, го отежнува обезбедувањето дека часовите не се поделени низ училиштето.

Денеска беше објавено дека тековните поставки за COVID-19 што беа на сила се продолжени до крајот на првиот училишен рок. Ова значи дека маските сè уште се потребни за ученици од трето до шесто одделение и се препорачуваат за

ученици од подготвителна година до второ одделение. На учениците ќе им се обезбедуваат брзи антигенски тестови за рано откривање на COVID-19 на секои две недели до училишниот распуст и ќе останат правилата за вентилација и социјално растојание во училиштето.

Единствената промена е што родителите нема да треба да се пријавуваат со QR кодот, но сепак мора да покажат дека се вакцинирани.

Регрутирање

Училиштето моментално има наставнички позиции на образовниот портал „регрутирање онлајн“. Ако познавате некој кој има диплома за настава и бара работа со полно работно време и верувате дека училиштето би било добро за нив, ве молиме поттикнете го да се јави и можам да разговарам како ќе изгледа улогата.

Настани во првиот училишен термин

Сè уште планираме да ја вклучиме нашата родителска заедница во училиштето во осмата недела од терминот. Ќе објавиме како ова ќе изгледа во билтенот на шестата недела.

Отпуштање и преземање ученици од училиште

Потсетување дека учениците не треба да пристигнуваат на училиште пред 8.40 часот и мора да бидат земени пред 15.30 часот. Учениците кои треба да бидат надгледувани надвор од овие времиња треба да присуствуваат на претшколска неѓа. Училиштето не е надгледувано надвор од овие времиња. Ако вашето дете си игра во паркот од другата страна на патот, тоа исто така не ја следи вашата должност како родител и ќе ве контактираам за законските обврски на родителите и надзорот над нивните деца.

Паркинг

Забележав дека многу родители двојно се паркираат околу училиштето и го пуштаат своето дете да излезе од автомобилот кога не е паркирано на безбедно и легално место за паркирање. Може ли да ве замолам да не го правите ова и да се уверите дека сте правилно паркирани пред да пуштите некој да излезе од возилото.

Запознајте ги студентските лидери за 2022 година!



Lucy
H53



School
Captains



Judith
H50



Kayden
H48



SRC
Captains



Georgia
H57



Ilani
H49



Environment
Captains



Nuwan
H57



Kethy
H49



French
Captains



Alyssa
H57



Matilda
H52



Art
Captains



Ollie
H50



Hart
H52



Music
Captains



Samara
H50



Lily
H53



Chloe
H58



Tanisha
H53



Nate
H48



Alysia
H49



Bowie
H48



Riddhi
H50



Issiah
H52



Aaron
H48



Sport
Captains



Hayley
H48

ДАТУМИ ДА СЕ ЗАПАМАТ

25 февруари – Година 6 Меѓуучилишен спорт во Albanvale PS

14 март – Народен празник Денот на трудот

15-16 март – Училишни фотографии

23 март – Училишни фотографии на браќа и сестри

4 април – Атлетски карневал за трето и четврто одделение

6 април – Атлетски карневал за петто и шесто одделение

8 април – Последен ден од училишниот термин 1

25 април – Јавен празник Ден на ANZAC

26 април – Прв ден од 2 училишна четвртина



Ве молиме проверете ја нашата веб-страница за тековните распореди за специјалисти / пливање, датуми за кампување и денови на наставна програма без студенти:

<https://kororoitcreekps.vic.edu.au/parents/>

Погледнете ја нашата страница на заедницата за настани во локалната заедница и деловни флаери: <https://kororoitcreekps.vic.edu.au/community/>

Училишни фотографии 2022 година

Годишните училишни фотографии, вклучувајќи класни групи и портретни фотографии ќе бидат направени во KCPS од Arthur Reed Photos во вторник на 15-ти и среда на 16-ти март 2022 година.

Фотографиите на браќата или сестрите ќе се направат следната недела во среда на 23 март 2022 година.

Нема потреба да враќате никакви формулари или пари на училиште.

Уникатните шифри за слики ќе им бидат издадени на сите студенти на/по денот на фотографирање, така што семејствата можат да се регистрираат онлајн за да ги гледаат сликите кога ќе станат достапни во веб-продавницата.

Регистрацијата е едноставна, само следете ги 3-те едноставни чекори на персонализираниот флаер на вашето дете штом ќе го добиете и не заборавајте да ги додадете шифрите за сите ваши деца кои го посетуваат ова училиште.

Дури и ако сте се регистрирале минатата година, важно е повторно да го направите оваа година користејќи го кодот за слика на вашето дете од 2022 година за да ги поврзете неговите слики за тековната година со вашите податоци за контакт.

Кога сликите се подготвени за прегледување и во веб-продавницата, сите родители кои се регистрирале ќе бидат известени преку СМС и е-пошта.

Откако ќе се регистрирате, почекајте известување дека сликите од 2022 година се онлајн за да ги видите пред да го купите.

SCHOOL PHOTOS 2022 - Important Registration Information

School Photographs will be taken at

Kororoit Creek Primary School

Tuesday 15th & Wednesday 16th March, 2022

Sibling Photos

Wednesday 23rd March, 2022

There is no need to return any forms or payment to school before photo day

Flyers with Unique Image Codes will be issued to all students on or after photo day




When you receive the flyer with your child's 2022 image code

Follow these 3 simple steps -

1 Go to order.arphotos.com.au and enter your child's **2022 image code**

2 Tap on 'Add another child' to enter the image codes of any siblings

3 Fill in your contact details & review before confirming your registration*



*This information will only be used for distribution of personal image codes and ordering details.

That's it!

It's important to register each year to link your child's NEW images to your contact details
When 2022 images are ready to view in our secure webshop you'll be notified by email and SMS

****BEFORE ORDERING for 2022, please wait to receive notification that new images are online****

- Order on any mobile device
- Share the images with family & friends for FREE
- Create a photo package with any layout + YOUR choice of images + Digital Downloads



УМЕТНОСТ Во уметноста, прво и второодделенците ја започнуваат фазата на прилагодување на нивната сликарска единица. Учениците истражуваат акварел, акрилна боја и мастило правејќи ротации на часовите по уметност. Додека експериментираат, учениците зборуваат за разликите помеѓу различните типови на бои, како и за сличностите. Тие идентификуваат карактеристики како што се дали бојата е течна или густа и ги искористуваат своите прашања за да разговараат за каков тип на боја претпочитале досега. Учениците ќе продолжат да спроведуваат серија експерименти користејќи боја и комбинирајќи ја со други материјали за да добијат ефект.

ФИЗИЧКА ЕДУКАЦИЈА Овој термин за време на физичкото образование, учениците од второ до шесто одделение ќе се распрашуваат за различни атлетски настани како што се фрлање гудеж, диск, трискок, скок во височина и скок во далечина. Учениците од трето до шесто одделение ќе вежбаат подготовка за атлетскиот карневал. Учениците од петто и шесто одделение, исто така, ќе имаат силен фокус на учењето да даваат и применуваат повратни информации од вршниците, нивниот наставник и да користат ИКТ за да ги подобрат своите техники. Учениците во подготвителната година и прво одделение ќе ги развијат своите основни моторни вештини за трчање, скокање, скокање и скокање и ќе научат како да ги комбинираат во различни сценарија како што се курсеви со пречки.

ФРАНЦУСКИ Овој термин првацињата ќе работат на честитки и ќе научат како да се претстават на француски. Тие ќе научат како да пишуваат, читаат и изговараат тие поздравни зборови преку песни и играње улоги. Оваа недела се фокусиравме на „Bonjour“ (Здраво) и „Au revoir“ (збогум). Учениците ги направиле тие зборови користејќи магнетни букви и играат тесто откако вежбаат да си ги кажат. На крајот од училишниот мандат, учениците ќе креираат мини-книга за себе.



МУЗИКА За нивната прва единица, подготвителните студенти ќе се распрашуваат за централната идеја за „идентитетот се изразува преку културата“ гледајќи како музиката е начин на комуникација на идеи, чувства и идентитет. За да ја „постават сцената“, учениците гледаат примерок од различни културни прослави, идентификувајќи што виделе и каде виделе нешто слично во нивните животи. Покрај тоа, учениците во подготвителната година развиваат музички вештини за пеење, движење песни и изведување ритми користејќи телесни ритми и тапани.

